

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 116

Год. LXV

Вторник, 22 септември 2009

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2207. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот.....	2	2212. Решение за именување членови на Оперативното тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	4
2208. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор, сопственост на Република Македонија.....	2	2213. Решение за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано и целосно децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	5
2209. Одлука за формирање Национално координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	2	2214. Програма за условен паричен надоместок за средно образование.....	5
2210. Одлука за формирање Оперативно тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	3	2215. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година.....	7
2211. Решение за именување членови на Националното координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.....	3	2216. Исправка на Број на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи.....	7
		2217. Правилник за видовите и висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува инвеститорот.....	7

	Стр.		Стр.
2218. Правилник за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка.....	8	2220. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	46
2219. Правилник за начин и постапка за вршење контрола и надзор на работењето од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки.....	44	2221. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности	46
		2222. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	46
		Огласен дел	1-112

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2207.

Врз основа на член 15 алинеја 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 03-84/2 од 9.09.2009 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2479/1
15 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2208.

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор сопственост на Република Македонија, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, под бр. 02-8335/14-2, на седницата одржана на 26.05.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2935/1
7 јули 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2209.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година, во чиј состав ќе се именуваат претставници на:

- 1) Министерството за култура,
- 2) Министерството за надворешни работи,
- 3) Министерството за образование и наука,
- 4) Кабинетот на Претседателот на Република Македонија,
- 5) Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија,
- 6) Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи,
- 7) Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија,
- 8) Македонската православна црква,
- 9) Исламската заедница,
- 10) Католичката црква,
- 11) Еврејската заедница,
- 12) Евангелско-методистичка црква и

13) Македонската академија на науките и уметностите.

2. Националното координативно тело има задача:

- да ја утврди конечната листа на лицата кои ќе бидат поканети да учествуваат на Конференцијата;

- да ги утврди главната тема, поттемите и програмата на Конференцијата;

- да изработи концепт-текст за Конференцијата кој ќе оди придружно со поканата;

- да ги разгледа можностите за барање финансиска поддршка или партнерство за реализирање на Конференцијата;

- да ги прецизира условите за учество на Конференцијата и модусите за покривање на финансиските трошоци на учесниците и

- да ги прецизира потребите за јавни набавки.

3. Националното координативно тело треба да дава извештај за своето работење до Владата на Република Македонија, на секои два месеца.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3819/1
28 јули 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2210.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ОПЕРАТИВНО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се формира Оперативно тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година, во чиј состав ќе се именуваат претставници на:

- 1) Министерството за култура;
- 2) Министерството за надворешни работи;
- 3) Министерството за образование и наука;
- 4) Министерството за внатрешни работи;
- 5) Министерството за финансии;
- 6) Министерството за здравство;
- 7) Кабинетот на Претседателот на Република Македонија;
- 8) Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија;
- 9) Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи;
- 10) Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија;
- 11) Македонската православна црква;
- 12) Исламската заедница;

13) Католичката црква;

14) Еврејската заедница;

15) Евангелско-методистичката црква;

16) Македонската академија на науките и уметностите;

17) Владата на Република Македонија – Сектор за односи со јавноста;

18) Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија.

2. Задачите на членовите на Оперативното тело се состојат во спроведувањето и следењето на реализацијата на задачите утврдени од страна на Националното координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година.

3. Оперативното тело треба да дава извештај за своето работење до Владата на Република Македонија на секои два месеца.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3819/3
28 јули 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2211.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА

1. Со ова решение се именуваат членови на Националното координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година:

- 1) м-р Елизабета Канческа-Милевска, министер за култура, национален координатор;
- 2) Валентина Божиновска, директор на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, заменик-национален координатор;
- 3) м-р Антонио Милошоски, министер за надворешни работи;
- 4) Никола Тодоров, министер за образование и наука;
- 5) Борис Јосифовски од Кабинетот на Претседателот на Република Македонија;
- 6) Сенко Велинов, советник за култура во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија;
- 7) Лидија Топузовска од Министерството за култура, генерален секретар на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија;

8) г. Климент, епископ хераклејски, Македонска православна црква;

9) Скендер Бузаку, Исламска заедница, секретар на муфтиството во Скопје;

10) Абаз Ислами, Исламска заедница, уредник на весникот „Хана е ре“;

11) монсињор Антун Циримотиќ, Католичка црква, директор на „Каритас“;

12) Бјанка Суботиќ, Еврејска заедница, претседател

13) Михаил Цеков, Евангелско-методистичка црква, претседател;

14) акад. Цветан Грозданов, Македонска академија на науките и уметностите и

15) акад. Петар Хр. Илиевски, Македонска академија на науките и уметностите.

2. Националното координативно тело има задача:

- да ја утврди конечната листа на лицата кои ќе бидат поканети да учествуваат на Конференцијата;

- да ги утврди главната тема, поттемите и програмата на Конференцијата;

- да изработи концепт-текст за Конференцијата кој ќе оди придружно со поканата;

- да ги разгледа можностите за барање финансиска поддршка или партнерство за реализирање на Конференцијата;

- да ги прецизира условите за учество на Конференцијата и модусите за покривање на финансиските трошоци на учесниците и

- да ги прецизира потребите за јавни набавки.

3. Националното координативно тело треба да дава извештај за своето работење до Владата на Република Македонија, на секои два месеца.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3819/2
28 јули 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2212.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПЕРАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА

1. Со ова решение се именуваат членови на Оперативното тело за подготовка и реализација на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година:

1) м-р Елизабета Канческа-Милевска, министер за култура - координатор;

2) Драган Недељковиќ, заменик-министер за култура-заменик-координатор;

3) Ирина Димовска-Шокаровска, Министерство за култура - раководител на Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО;

4) Лидија Топузовска, Министерство за култура - помошник-раководител на Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО и генерален секретар на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија;

5) Ирина Кроткова, Министерство за култура - помошник-раководител на Секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО;

6) Билјана Ќулавковска, Министерство за култура - шеф на Кабинетот на министерот;

7) Валдета Исмаили, Министерство за култура - раководител на Одделението за билатерална соработка;

8) Љубица Стефановска, Министерство за култура - виш соработник во Одделението за билатерална соработка;

9) Јована Ѓоргеска, Министерство за култура - помошник-раководител на Секторот за европски интеграции;

10) Борче Николовски, Министерство за култура - помошник-раководител на Секторот за европски интеграции;

11) Наташа Јовановска, надворешен соработник на министерот за култура;

12) Ѓурѓица Трајковска, Министерство за култура - раководител на Секторот за материјално-финансиски и инвестициски работи;

13) Зорица Ангеловска-Ковачевиќ, Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи-раководител на Сектор;

14) Михајло Жеваировски, Министерство за надворешни работи - советник во Секторот за политички и мултилатерални работи;

15) Кенан Рамадани, Министерство за надворешни работи - Директорат за дипломатски протокол;

16) Тони Георгиев, Министерство за внатрешни работи - помошник на директорот за организациски работи во Бирото за јавна безбедност;

17) Тања Костовска, Министерство за финансии - раководител на одделение во Секторот за буџети и фондови;

18) Виолета Јанева, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија;

19) Ивана Хациниколова, Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија;

20) Борис Јосифовски, Кабинет на Претседателот на Република Македонија;

21) Весна Поповска, Владата на Република Македонија - Сектор за односи со јавноста;

22) Зоран Стојановски, Министерство за здравство - државен секретар и

23) Васе Доневски, Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија - директор.

2. Задачите на членовите на Оперативното тело се состојат во спроведувањето и следењето на реализацијата на задачите утврдени од страна на Националното координативно тело за подготовка и одржување на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизационски дијалог во Охрид, во 2010 година.

3. Оперативното тело треба да дава извештај за своето работење до Владата на Република Македонија на секои два месеца.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3819/4
28 јули 2009 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2213.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.09.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО И ЦЕЛОСНО ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано и целосно децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија се именува Сузана Пенева, Раководител на Сектор за усогласување со ЕУ и меѓународни финансии во Министерството за финансии.

2. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/08).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4366/1
11 септември 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

2214.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.09.2009 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализацијата на задолжително средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2009 / јуни 2010 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои поради работно ангажирање за извршување на јавни работи времено им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот го остварува правото на условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно Законот за заштита на децата;
- е запишан во средно училиште и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот го користи правото на условен паричен надоместок за средно образование под следните услови:

- се додека е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на часови предвидени со училишниот распоред и програма.

Правото на условен паричен надоместок за средно образование престанува во следните случаи:

- корисникот матурирал од средно училиште или повеќе не е на средношколска возраст;
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште;
- доколку правото е остварено врз основа на невинити или нецелосни податоци;
- корисникот остварил право на детски додаток и
- родителот/старателот или носителот на правото на социјална парична помош поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование.

Родителот/старателот има обврска да извести за секоја промена која се однесува на:

- промена за статусот на член на домаќинството за корисникот;
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето);
- промена на носителот за исплата и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2009/2010 година по корисник изнесува 12.000 МКД.

Надоместокот ќе се исплаќа за корисниците на двомесечна основа. За да се оцени најдобриот модел за поттикнување на корисниците за исполнување на условите за користењето на правото на условен паричен надоместок за средно образование, оваа програма ќе се имплементира преку четири различни модалитети на исплата – два поврзани со периодот на исплата и мотивацијата за завршување на училишна година (еднакви исплати на надоместокот во секое тримесечје или пониски исплати на почетокот на училишната година, а повисоки на крајот) и два поврзани со примателот на надоместокот (родител/старател или носител на правото на социјална парична помош).

Модалитети на исплата

- Квартален начин на плаќање со нееднакви износи
- 1-ва исплата (декември) 2.000 МКД
- 2-ра исплата (февруари) 2.000 МКД
- 3-та исплата (мај) 2.000 МКД
- 4-та исплата (јули) 6.000 МКД

- Квартален начин на плаќање со еднакви износи
- 1-ва исплата (декември) 3.000 МКД
- 2-ра исплата (февруари) 3.000 МКД
- 3-та исплата (мај) 3.000 МКД
- 4-та исплата (јули) 3.000 МКД

Модалитети за примателот на надоместокот

- исплата на носител на право
- исплата на мајката/старателот

Со примена на статистички методи на избор, беа одредени општините во кои ќе се применуваат различните модели на исплата и приматели на надоместокот и тоа:

Модалитети	Плаќање со еднакви износи	Плаќање со нееднакви износи
Исплата на мајката/старателот	Арачиново Брвеница Бутел Велес Виница Врапчиште Гази Баба Градско Демир Капија Илинден	Битола Вевчани Гостивар Дебар Дојран Горче Петров Зајас Кратово Крушево Липково

	Конче Крива Паланка Осломеј Пехчево Прилеп Росоман	Маврово-Ростуша Неготино Новаци Пласница Пробиштип Радовиш
	Чаир Чашка Чешиново-Облешево Чучер Сандево Штип	Ресен Сопиште Старо Нагоричане Струга Центар - Скопје
Исплата на носител на право	Богданци Валандово Дебарца Делчево Долнени Другово Зелениково Зрновци Јегуновце Кавадарци Кисела Вода Кочани Могила Охрид Петровец Сарај Свети Николе Студеничани Теарце Тетово Центар Жупа	Аеродром Берово Боговиње Босилово Василево Вранешница Гевгелија Демир Хисар Желино Карбинци Карпош Кичево Кривогаштани Куманово Лозово Македонска Каменица Македонски Брод Ново Село Ранковце Струмица Шуто Оризари

Поднесување на барање

Корисниците на социјална парична помош треба да поднесат барање за остварување на право на условен паричен надоместок за средно образование до 30 октомври 2009 година. За корисниците на кои ќе им се одобри правото, ќе се смета дека се вклучени во оваа програма од 1 септември 2009 година. Исплатата на правото ќе се врши се додека е исполнет условот за присуство на наставата од 85% од редовните наставни часа.

IV. Носители

Оваа програма ќе се спроведе од Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачник за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за образование се обезбедени преку Договор за заем со Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра.

Се проценува дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 18.800 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 МКД.

Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се 225.600.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование ќе се врши преку процесот кој се користи за исплата на постојните социјални парични надоместоци.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4590/1 Претседател на Владата
16 септември 2009 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

2215.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05 и 137/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2009 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА

1. Во Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/09) во точка 1 износот „16.000.000“ се заменува со „10.000.000“.

2. Точка 2 се менува и гласи: Средствата од точка 1 од Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година ќе се користат за:

2.1. Изработка на Просторен План за Национален Парк Галичица

Нацрт План 2.000.000 денари

2.2 Ревизија за ПП за Скопски Регион

Нацрт План 1.500.000 денари

2.3 Стручна расправа по ПП за Скопски Регион

Нацрт План 1.000.000 денари

2.4 Охридско Преспански регион - Предлог План

Печатење и превод 1.500.000 денари

2.5 Охридско Преспански регион - Предлог план

Презентација и промоција 500.000 денари

2.6 Соработка со ЕЛС- организирање на обука во врска упатството за издавање на услови за планирање и упатството за пополнување на информативните листови 500.000 денари

2.7 Годишен извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија 3.000.000 денари

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4421/1 Заменик на претседателот
15 септември 2009 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 2216.

ИСПРАВКА НА БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ВИД ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ

Исправка на објавениот оглас на Министерството за транспорт и врски за Општиот дел на Планот за распределба на транспортни дозволи за 2010 година („Сл. весник на РМ“ бр. 115/09 од 16.09.2009), се врши исправка во речениците наместо:

„Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 2009 година“ треба да стои:

„Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 2010 година“ и наместо:

„Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2009 година“ треба да стои:

„Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2010 година“.

Министерство за транспорт
и врски

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

2217.

Врз основа на член 92 став 2 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОЈ ГИ НАДОМЕСТУВА ИНВЕСТИТОРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите и висината на трошоците за спроведување на постапката за оценка на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува инвеститорот.

Член 2

Видовите и висината на трошоците по одделни активности за спроведување на постапката за оценка на влијанието на проектот врз животната средина, кој ги надоместува инвеститорот, се определуваат во висина на реалните трошоци и тоа за:

1. Постапување по известувањето за намерата за изведување на проект за кој се врши оценка на влијанието врз животната средина и тоа за:

- објавување на известувањето за намерата за изведување на проект, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавено известување во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава;

- објавување на решението со кое се известува инвеститорот за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавено решение во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава.

2. Определување на обемот на оцена на влијанието врз животната средина за проект за кој се врши оцена на влијанието врз животната средина и тоа за:

- трошоци за овластување на лице од Листата на експерти за оцена на влијание на експерти врз животната средина кое е ангажирано на определување на обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина во висина од 5 000,00 денари, по еден ден ангажман;

- објавување на кратка содржина на мислењето за обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавено мислење во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава.

3. Подготвување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина и тоа за;

- копија на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, со достава на консултации во висина на реалните трошоци за фотокопирање, во висина на износот утврден со фактура или фискална сметка;

- изработка на извештај за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина од овластен експерт од Листата на експерти за оцена на влијание на експерти врз животната средина во висина од 5 500,00 денари, по еден ден ангажман;

- објавување на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавен извештај во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава;

- објавување на решението со коешто дава согласност или го одбива барањето за спроведување на проектот, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавено решение во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава.

4. Организирање и одржување на јавната расправа по однос на студијата за оцена на влијанието врз животната средина за проектот и тоа за:

- објавување за местото и времето за одржување на јавната расправа по однос на студијата за оцена на влијанието врз животната средина за проектот, се определува во висина на износот утврден во фактурата за објавен оглас во печатен и/или електронски медиум во домашната и/или засегнатата држава;

- просторијата за одржување на јавната расправа, се определува во висина на износот утврден во фактурата или фискална сметка за користење на просторијата за јавна расправа;

- превод и обезбедување на толкувач се определува во висина на износот утврден во фактура или фискална сметка, за извршен превод и обезбеден толкувач.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5469/2
25 јуни 2009 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2218.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 134 став (3) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26/08/2009 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Член 1

Со Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка.

Член 2

(1) Извештаите за работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата), во смисла на овој правилник се основните финансиски извештаи и посебните извештаи на инвестициските фондови, друштвата за управување со фондови и депозитарната банка (во понатамошниот текст: обврзници за известување).

(2) Основните финансиски извештаи се состојат од биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричните текови, извештај за промени на главнината и белешки кон финансиските извештаи. Обврзниците за известување ги составуваат и објавуваат основните финансиски извештаи во согласност со Правилникот за водење на сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 94/2004, бр. 11/2005 и бр. 116/2005) и Меѓународните стандарди за финансиско известување.

(3) Посебните извештаи за работењето на обврзниците за известување се извештаи, чија содржина, рокови за изработка, облик и начин на доставување се уредуваат со овој правилник.

Член 4

(1) Содржината и обликот на основните финансиски извештаи на отворените инвестициски фондови се пропишува со Правилникот за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на отворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на отворените фондови.

(2) Содржината и обликот на основните финансиски извештаи на затворените инвестициски фондови и на друштвата за управување со инвестициски фондови е идентична со содржината на извештаите на трговските друштва основани согласно Законот за трговски друштва во правен облик акционерско друштво.

Член 5

(1) Посебни извештаи во смисла на овој правилник се:

1. за отворените и за затворените инвестициски фондови:

а) посебни финансиски извештаи за отворени/ затворени инвестициски фондови;

б) извештаи за вреднување на имотот на фондот и за пресметување на нето вредност на имотот по удел/акција;

в) извештаи за висината на трошоците кои се наплаќуваат на товар на имотот на фондот;

г) извештаи за трансакциите на средствата кои го сочинуваат имотот на инвестицискиот фонд и цените по кои трансакциите се извршени.

2. за депозитарната банка:

а) извештај за резултатите од проверката на исправноста на постапката и резултатите од вреднувањето на имотот на инвестициските фондови за кои ги врши работите чувар на имот;

б) извештај за резултатите од проверката на отстапувањата од целната структура на вложувањата на инвестициските фондови за кои ги врши работите чувар на имот;

в) извештаи со податоци за сите налогодавачи за кои врши работи чувар на имот, како и видови и количина на хартии од вредност во нивна сопственост.

(2) Стандардизираниите обрасци на посебните извештаи се содржани во прилозите кои се составен дел на овој правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја а) се поднесуваат во форма и содржина утврдена со обрасците од Прилог 1 од овој правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја б) се поднесуваат во форма и содржина утврдена со обрасците од Прилог 2 од овој правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја в) се поднесуваат во форма и содржина утврдена со обрасците од Прилог 3 од овој правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја г) се поднесуваат во форма и содржина утврдена со образецот од Прилог 4 од овој правилник. Извештаите од став (1) точка 2 се поднесуваат во форма и содржина утврдена со обрасците од Прилог 5 од овој правилник.

(3) За целите на надзорот и контролата на работењето на инвестициските фондови Комисијата може да утврди и дополнителни извештаи, чија содржина, форма и рокови ги утврдува со посебна одлука.

Член 6

(1) Периодите на изготвување, начинот и роковите на доставување на основните финансиски извештаи на инвестициските фондови и на друштвата за управување со инвестициски фондови, се идентични со роковите од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009).

(2) Периодите на изготвување и роковите на доставување на посебните извештаи од член 5 од овој правилник, се утврдени со овој правилник како што следи:

- Извештаите од став (1) точка (1), алинеја а) се изготвуваат и се доставуваат најдоцна до петнаесетти во месецот за претходниот квартал.

- Извештаите од став (1) точка 2, алинеи а) и б) се изготвуваат квартално и се поднесуваат до петнаесетти во месецот, доколку се увиди разлика при вреднувањето за денот на вреднувањето од изминатиот квартал. Доколку разликата при вреднувањето е повисока од 1% тогаш, депозитарната банка веднаш ја известува Комисијата.

- Извештаите од став (1), точка 2, алинеја в) се изготвуваат и доставуваат неделно, на крајот на работната недела.

- Извештаите од став (1) точка 1 алинеја б) за отворените фондови се изготвуваат дневно и се донесуваат во рок од еден работен ден, а за затворените фондови се изготвуваат месечно и се донесуваат во рок од еден работен ден, по истекот на месецот за кој се однесуваат.

- Извештаите од став (1) точка 1 алинеја в) и алинеја г) се изготвуваат месечно и се донесуваат најдоцна до петти во месецот за претходниот месец.

(3) Извештаите од член 5 од овој правилник се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност во електронска форма преку електронска пошта или на магнетен медиум.

Член 7

Составен дел на овој правилник се и Табелите прикажани во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4 и Прилог 5.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите за доставување на информациите до Комисијата за хартии од вредност од страна на друштвата за управување со фондови („Службен весник на РМ“ бр. 85/2000).

Член 9

Овој правилник влегува во сила на денот на објавување во „Службен весник на РМ“. Примената на извештаите од Прилог 1 на овој правилник започнува од 01.01.2010 година.

Бр. 01-2402/1 Комисија за хартии од вредност
26 август 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗЕЦ 1

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕТО ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

ред.број	збирно конто	позиција на имотот	претходна година	тековна година
1	10	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА		
2	(сум од 2а,2д)	Парични средства и парични еквиваленти		
2а	3	Вложувања во хартии од вредност и депозити	0,00	0,00
2б	4	финансиски средства кои се чуваат за тргување		
2в	8	финансиски средства расположиви за продажба		
2г	5	заеми и побарувања		
		вложувања кои се чуваат до доспевање		
		ОСТАНАТИ СРЕДСТВА		
3	11+12	Побарувања по основ на продажба на хартии од вредност и останати побарувања		
4	13	Побарувања по основ на дивиденди, парични депозити и отплата на обврзници		
5	14	Побарувања по основ на дадени аванси		
6	15	Побарувања од друштвото за управување		
7	16	Побарувања од депозитарната банка		
8	17	Останати побарувања на фондот		
9	18	Побарувања по основ на камата и останати средства		
A. (Σ од 1 до 9)		Вкупно средства	0,00	0,00
	99	Вонбилансна евиденција актива	0,00	0,00
		ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ		

10	20+21	Обврски по основ на вложувања во хартии од вредност и останати обврски		
11	22	Обврски по основ на вложувања во пласмани, депозити и репо договори и гарантни депозити		
		ОСТАНАТИ ОБВРСКИ		
12	23	Обврски кон друштвото за управување со фондови		
13	24	Обврски кон депозитарната банка		
14	25	Обврски по основ на дозволени трошоци на фондот		
15	26	Обврски по основ на исплата на имателите на удели		
16	27	Останати обврски		
17	28	Обврски по основ на пресметана камата		
Б. (Σ од 10 до 17)		Вкупно краткорочни обврски	0,00	0,00
В. (А-Б)		Нето имот на фондот	0,00	0,00
Г.		Број на издадени удели		
Д. (В/Г)		Нето имот по удел		
18	90	Издадени удели на инвестицискиот фонд		
19	92	Повлечени удели на инвестицискиот фонд		
20	94	добивка/загуба во тековната финансиска година		
21	95	задржана добивка/загуба од претходните периоди		
22	96	ревалоризација на финансискиот имот расположив за продажба		
23	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
Ѓ. (Σ од 18 до 23)		Вкупно обврски спрема изворите на средства	0,00	0,00
99	99	Вонбилансна евиденција пасива	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 2

**БИЛАНС НА УСПЕХ ИЛИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01-____ ГОДИНА**
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

ред.број	збирно konto	позиција	претходен период	тековен период
		ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
1	73	Реализирани добивки од продажба на финансиски инструменти		
2	70	Приходи од камата и амортизација на премија (дисконт) на средствата со фиксно доспевање		
3	71 (без 71x)	Позитивни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
4	74	Приходи од дивиденди		
5	75	Останати приходи		
A. (Σ од 1 до 5)		Вкупно приходи од вложувања	0,00	0,00
		РАСХОДИ		
6	63	Реализирани загуби од продажба на финансиски инструменти		
7	60 (без 60x)	Негативни курсни разлики од монетарни финансиски инструменти (со исклучок на хартии од вредност)		
8	61	Расходи од односите со друштвото за управување		
9	67	Расходи од камати		
10	65	Надоместок на депозитарната банка		
11	66	Трансакциски трошоци		
12	64	Намалување на средствата		
13	69	Останати дозволени трошоци на фондот		
Б. (Σ од 6 до 13)		Вкупно расходи	0,00	0,00

В. (А-Б)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
		НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ		
г1	72-62 (без 72х-62х)	Нереализирани добивки (загуби) на вложувањата во финансиски инструменти		
г2	72х-62х	Нереализирани добивки (загуби) од деривативни инструменти		
х-	71х-60х	Нето курсни разлики од вложувања во хартии од вредност		
Г. (Σ од г1 до г3)		Вкупно нереализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	0,00
Д. (В+Г)		Нето зголемување (намалување) на нето имотот од работењето на фондот	0,00	0,00

ОБРАЗЕЦ 3

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА НЕТО-ИМОТОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01 - ____ ГОДИНА
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА НЕТО-ИМОТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ		
1 (образец 2 В.)		Нето добивка (загуба) од вложувања во хартии од вредност	0,00	0,00
2 (образец 2 Г.)		Вкупно нерезализирани добивки (загуби) од вложувања во хартии од вредност и деривативни инструменти	0,00	0,00
3	96	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за продажба		
4	97	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита		
А. (Σ од 1 до 4)		Зголемување (намалување) на нето-имотот од работењето на фондот	0,00	0,00
5	900П	Приливи од продажба на издадени документи за удел/ акции на фондот		
6	900Д	Одливи од повлекување на удели / акции на фондот		
Б. (Σ од 5 до 6)		Вкупно зголемување (намалување) од трансакции со удели / акции на фондот	0,00	0,00
В. (А+Б)		Вкупно зголемување (намалување) на нето имотот	0,00	0,00
		НЕТО ИМОТ		
7		На почетокот на периодот		
Г. (7+В.)		На крајот на периодот	0,00	0,00
		БРОЈ НА ИЗДАДЕНИ И ПОВЛЕЧЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ		
8		Издадени удели / акции на фондот во периодот		
9		Повлечени удели / акции на фондот во периодот		
Д. (Σ од 8 до 9)		БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ НА ФОНДОТ	0,0000	0,0000

ОБРАЗЕЦ 4

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УДЕЛ / АКЦИЈА НА ФОНДОТ ВО ТЕКОТ НА ПЕРИОДОТ 01.01 - ____ ГОД.
 (назив на фондот)
 (идентификациски број на фондот)

ред.број	збирно конто	позиција	претходен период	тековен период
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА ПОЧЕТОКОТ НА ПЕРИОДОТ	в	г
1		Нето имот на фондот на почетокот на периодот		
2		Број на удели / акции на почетокот на периодот		
А.	1/2	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на почетококот на периодот		
		ВРЕДНОСТ НА НЕТО ИМОТОТ НА ФОНДОТ ПО УДЕЛ/ АКЦИЈА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ		
3		Нето имот на фондот на крајот на периодот		
4		Број на удели / акции на крајот на периодот		
Б.	3/4	Вредност на нето имотот на фондот по удел/ акција на крајот на периодот		
В.		Дополнителни показатели и податоци		
5		Однос на трошоците и просечната нето вредност на имотот		
6		Однос на нето добивката од вложувањата и просечната нето вредност на имотот		
7		Принос на инвестицискиот фонд		
8				

ОБРАЗЕЦ 5

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН
 (назив на фондот)
 (идентификациски број на фондот)

позиција АКЦИИ	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи							
Обични акции							
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи							

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ			
Краткорочни депозити			
Долгорочни депозити			
Останати пласмани			
Вкупно пласмани и депозити			

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)
ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

ОБРАЗЕЦ 6

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН _____
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции		
обврзници		
останати хартии од вредност		
пласамни и депозити		
останати средства		
пари и парични еквиваленти		
Вкупно средства		
деривативни инструменти		
репо договори		

ОБРАЗЕЦ 7

СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДЕН _____
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (ПАСИВА)					
Вкупно репо договори					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските на фондот (%)
ГАРАНЦИИ				

ОБРАЗЕЦ 8
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-_____ ГОДИНА
 (назив на фондот)
 (идентификациски број на фондот)

датум на продажба 1	Финансиски инструменти 2	број на хартии од вредност 3	книговодствена вредност 4	продажна цена 5	реализирана добивка (загуба) 6 (5-4)
	обични акции на трговски друштва				
	приоритетни акции				
	акции на инвестициски фондови				
	државни обврзници				
	обврзници од локалната самоуправа				
	обврзници од трговски друштва				
	државни записи				

	благајнички записи								
	удели на отворени инвестициски фондови								
	други не наведени хартии од вредност								
	структурирани хартии од вредност по објективна вредност								
	структурирани хартии од вредност со вграден дериват								
	деривативни инструменти								
	Вкупно реализирана добивка (загуба)								

ОБРАЗЕЦ 9

ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.- _____ ГОДИНА

(назив на фондот)

(идентификациски број на фондот)

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОГ 2
ОБРАЗЕЦ 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРЕДНУВАЊЕТО НА ИМОТОТ НА ОТВОРЕНИОТ/ЗАТВОРЕНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
(назив на фондот)
(идентификациски број на фондот)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ	
Датум	
ИД на фондот	
Назив на фондот	
Назив на друштвото	

Ограничувања на вложувањата		
	min	max
парни		
акции во РМ		
акции во странство		
обврзници во РМ		
обврзници во странство		
останато		

Сопственици на удел / акционери со над 5% од портфолиото			
реден број	правно (П) или физичко лице (Ф)	број на удели	% од вкупниот број удели
			вредност во МКД

1. Парични средства

Парични средства / Cash						
валута	ознака на валута	износ во валута	камата во %	износ на камата	курс	збир на главница и камата во МКД
						Процент

2. Побарувања

Побарувања / Receivables					
вид на побарување	датум на намиравање	ознака на валута	износ во валута	курс	износ во МКД
					Процент

3. Имот во земјата

Акции и GDR / Shares and GDRs					
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	количина	цена	валута	курс GDR
					вредност во МКД
					Процент

Државни обврзници / Government bonds						
меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	камата	збир на главница и камата во МКД
Процент						

Обврзници од единици на локална самоуправа / Municipal bonds						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	збир на главница и камата во МКД
Процент						

Корпоративни обврзници / Corporate bonds						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	збир на главница и камата во МКД
Процент						

Затворени инвестициски фондови / Closed-end funds						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	количина	цена	курс	вредност во МКД
						Процент

Отворени инвестициски фондови / Open-end funds						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	количина	цена	курс	вредност во МКД
						Процент

Краткорочни хартии од вредност / Short-term securities						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	вредност во МКД
						Процент

Депозити / Deposits						
назив на банката	ознака на валута	договорен износ во валута на главницата	курс	состојба на камата	дневна пресметка на камата	збир на главница и камата во МКД Процент

4. Имот во странство

Акции и GDR / Shares and GDRs					
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	количина	цена	курс вредност во МКД Процент

Државни обврзници / Government bonds					
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс збир на главница и камата во МКД Процент

Обврзници од единици на локална самоуправа / Municipal bonds							
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	камата	збир на главнина и камата во МКД
							Процент

Корпоративни обврзници / Corporate bonds							
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	камата	збир на главнина и камата во МКД
							Процент

Затворени инвестициски фондови / Closed-end funds					
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	количина	цена	курс
					вредност во МКД
					Процент

Отворени инвестициски фондови / Open-end funds						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	количина	цена	курс	вредност во МКД
						Процент

Краткорочни хартии од вредност / Short-term securities						
назив на издавачот	меѓународен идентификациски број ISIN	ознака на валута	номинална вредност	цена	курс	вредност во МКД
						Процент

5. Останат имот

Останат имот / Other assets		
	вредност во МКД	процент

6. Обврски

Вкупни обврски / (Total Liabilities)							
вид на обврски	датум на намиривање	ознака на валута	износ во валута	курс	состојба на обврските	дневна пресметка	износ во МКД
							Процент

7. Репо договори

Репо договори / Repurchase Agreements							
опис	датум на склучување	датум на доставување	номинална вредност	ознака на валута	објективна вредност на колатералот	вредност на договорот	износ во МКД
							Процент

8. Трансакции на ден

Трансакции на ден						
опис	меѓународен идентификациски број ISIN	датум на трансакција	датум на намиривање	посредник / друга страна	вид	количина
						единечна цена
						вредност

ОБРАЗЕЦ 2

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД НА ДЕН _____
 (назив на фондот)
 (идентификациски број на фондот)

	вредност во денари	процент
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА / CASH		
ПОБАРУВАЊА / RECEIVABLES		
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДЕПОЗИТИ / SECURITIES AND DEPOSITS		
ДОМАШНИ / DOMESTIC		
Акции + GDR / Shares and GDRs		
Државни обврзници / Government bonds		
Обврзници од единици на локална самоуправа / Municipal bonds		
Корпоративни обврзници / Corporate bonds		
Затворени инвестициски фондови / Closed-end funds		
Отворени инвестициски фондови / Open-end funds		
Краткорочни хартии од вредност / Short-term securities		
Депозити / Deposits		
СТРАНСКИ / FOREIGN		
Акции + GDR / Shares and GDRs		
Државни обврзници / Government bonds		
Обврзници од единици на локална самоуправа / Municipal bonds		
Корпоративни обврзници / Corporate bonds		
Затворени инвестициски фондови / Closed-end funds		
Отворени инвестициски фондови / Open-end funds		
Краткорочни хартии од вредност / Short-term securities		
ОСТАНАТ ИМОТ / OTHER ASSETS		
ВКУПЕН ИМОТ / TOTAL ASSETS		

ВКУПНИ ОБВРСКИ / TOTAL LIABILITIES		
НЕТО ИМОТ / NET ASSETS		
БРОЈ НА УДЕЛИ / АКЦИИ / TOTAL UNITS/SHARES HELD		
ВРЕДНОСТ НА УДЕЛОТ/АКЦИЈАТА / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE		
ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ / АКЦИИ		
ОДЛИВИ ОД ОТКУП НА ИЗДАДЕНИ УДЕЛИ / АКЦИИ		
ВАЛУТНА СТРУКТУРА НА ИМОТОТ / ASSET CURRENCY STRUCTURE		
ДЕРИВАТИВИ / DERIVATIVES		
РЕПО ДОГОВОРИ / REPURCHASE AGREEMENTS		

ПРИЛОГ 3
ОБРАЗЕЦ 1

ИЗВЕШТАЈ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОИ СЕ НАПЛАТУВААТ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ОТВОРЕНИОТ / ЗАТВОРЕНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Назив на инвестицискиот фонд: _____
 Идентификациски број на инвестицискиот фонд: _____
 Период од ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ
 Вредност на нето имотот на фондот на ден: _____

Вид на трошоци	Износ (МКД)	Учество (%)
Вкупно трошоци:		100,00%
Просечна годишна вредност на нето имотот на фондот		
Учество на трошоците во просечната годишна нето вредност на имотот на фондот (%)		

Датум: _____

Име и презиме на одговорното лице: _____

Потпис на одговорното лице: _____

ПРИЛОГ 5
ОБРАЗЕЦ 1

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОВЕРКАТА НА ИСПРАВНОСТА НА ПОСТАПКАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ВРЕДНУВАЊЕТО НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА КОИ ВОДИ РАБОТИ НА ЧУВАР НА ИМОТ

Назив на инвестицискиот фонд: _____
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: _____
Датум на вреднување: _____

1. Резултати од проверката на исправноста на постапката за вреднување на имотот:

Позиција на имотот на фондот	ISIN	Вид на грешка	погрешно вреднување (МКД)	Исправно вреднување (МКД)

Вид на грешка (ознака):

- 01 - погрешно искажана цена на хартијата од вредност на берза
- 02 - погрешно искажана просечна цена на хартијата од вредност на берза
- 03 - цената на хартијата од вредност отстапува од цената на организиран пазар
- 04 - погрешно искажана номинална вредност на должничката хартија од вредност
- 05 - погрешно искажана каматна стапка

- 06 - погрешно искажана единична куповна цена
 07 - погрешно искажана куповна цена
 08 - погрешно искажан број на денови до последниот купон
 09 - погрешно искажан метод на пресметка на денот
 10 - погрешно искажан датум на доспевање
 11 - погрешно искажана пресметана камата недоспеана до денот на вреднување
 12 - погрешно искажана пресметана камата недоспеана за денот на вреднување
 13 - погрешно искажани побарувања
 14 - погрешно искажан курс

2. Резултати од проверката на резултатите од пресметката на нето вредноста на имотот по удел/по акција:

Вид на грешка (ознака)	погрешно пресметано (МКД)	правилно пресметано (МКД)

Вид на грешка (ознака):

- Г1 - погрешно пресметан вкупен имот
 Г2 - погрешен износ на обврските на фондот
 Г3 - погрешно пресметан износ на надоместоци
 Г4 - погрешен износ на нето вредност на имотот пред валуација на вредноста на уделот/акцијата
 Г5 - погрешен број на удели на претходниот ден (t-1)
 Г6 - погрешен износ на уплати за продажба на удели (t)

- Г7 - погрешно намалување на бројот на удели за претходниот ден (t-1)
Г8 - погрешна вредност на удели на претходниот ден (t-1)
Г9 - погрешен износ на исплата за откуп на удели (t)
Г10 - погрешен исказ на промената на бројот на удели (t)
Г11 - погрешен вкупен број на удели / акции (t)
Г12 - погрешна пресметка на нето вредноста на имотот на фондот (t)
Г13 - погрешно пресметана нето вредност на имотот на фондот по удел / акција (t)

Датум: _____

Име и презиме на одговорното лице: _____

Потпис на одговорното лице: _____

ОБРАЗЕЦ 2

ИЗВЕШТАЈ НА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОВЕРКАТА НА ОТСТАПУВАЊАТА ОД ЦЕЛНАТА СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД ЗА КОЈ ВРШИ РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАР

Назив на инвестицискиот фонд: _____
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: _____
Датум на вреднување: _____

1. Резултати од проверката на отстапувањата од целната структура на вложувањата:

Вид на имот	вредност (во МКД)	целна структура (%)	тековна структура (%)
Вкупно:			

Датум: _____
Име и презиме на одговорното лице: _____
Потпис на одговорното лице: _____

ОБРАЗЕЦ 3

**ИЗВЕШТАЈ НА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА СО ПОДАТОЦИ ЗА СИТЕ НАЛОГОДАВАЧИ ЗА КОИ
ВРШИ РАБОТИ НА ДЕПОЗИТАР, КАКО И ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ВО НИВНА СОПСТВЕНОСТ**

Назив на инвестицискиот фонд: _____
Идентификациски број на инвестицискиот фонд: _____
Број на депозитарната сметка: _____
Состојба на ден: _____

Вид на хартија од вредност	ISIN	количина

Датум: _____
Име и презиме на одговорното лице: _____
Потпис на одговорното лице: _____

2219.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 130 став (6) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.08.2009 година, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НАД ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ И ДЕПОЗИТАРНИТЕ БАНКИ****Член 1**

Со Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на работењето на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки (во понатамошниот текст Правилник) се утврдуваат условите, предметот и начинот на вршење контрола и надзор на друштвата за управување со инвестициските фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето со инвестициските фондови и постапката при преземањето мерки за отстранување на утврдените неправилности со контролата.

Член 2

Со контролата од член 1 на овој правилник, Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст Комисија) особено ги проверува:

- законитоста во работењето;
- континуитетот во исполнување на условите за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови;
- податоците во проспектоот, јавниот повик и на другите документи кои се во врска со основање и функционирање на друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови;
- контрола на навременоста на доставувањето на задолжителните извештаи за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка;
- поднесените финансиски извештаи до Комисијата;
- материјално-финансиското работење;
- позитивните финансиски резултати и нивната распределба;
- покривање на негативните финансиски резултати;
- обезбедување на ликвидноста;
- адекватноста и квалитетот на управувањето;
- начин на раководење со портфолиото на фондовите и
- исполнување на обврските определени со Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.

Член 3

По потреба Комисијата го контролира и работењето на друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето со инвестициските фондови кои, директно или индиректно, делуваат на нивната ликвидност, рентабилност и профитабилност, односно на нивната стабилност и сигурност.

Член 4

Комисијата може да врши редовна и вонредна контрола.

Според начинот на извршувањето контролата може да биде посредна и непосредна.

За редовната контрола, Комисијата го известува друштвото за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка за датумот и предметот на контролата три дена пред започнување на контролата.

За вонредна контрола, Комисијата претходно не го известува друштвото за управување со инвестициски фондови и депозитарната банка.

Член 5

Комисијата врши континуирана посредна контрола преку анализа на прегледите и податоците што друштвата за управување со инвестициските фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето со инвестициските фондови се должни да ги доставуваат до Комисијата, согласно постојните прописи, како и на документи од други субјекти кои се поврзани и имаат интерес од работењето на фондовите.

Член 6

Според однапред подготвена програма и по потреба, Комисијата, со или без предходна најава, врши непосредна контрола кај друштвото за управување со инвестициските фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки и кај други субјекти поврзани со нивното работење и тоа:

- непосредна контрола со ограничен обем на одделни елементи од работењето и
- целосна непосредна контрола на работењето.

Непосредната контрола се спроведува преку вршење на директен увид на податоците и документацијата од редовното работење во просториите на контролираниот учесник на пазарот на хартии од вредност заради утврдување на законитоста во работењето.

Член 7

Контролата се врши врз основа на решение на Претседателот на Комисијата, со кое се определуваат овластените лица за вршење на контролата.

Член 8

Друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови, депозитарните банки и другите субјекти поврзани со нивното работење должни се да обезбедат услови за непречено вршење на контролата од страна на овластените лица на Комисијата.

Член 9

Овластените лица на Комисијата можат без ограничување да ги прегледуваат деловните книги и други документи на друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови, депозитарните банки во доменот на работењето со инвестициските фондови и другите субјекти поврзани со нивното работење.

Овластените лица на Комисијата можат без ограничување да добиваат фотокопии од документацијата која била предмет на контролата.

Член 10

За состојбите и активностите утврдени со контролата, овластените лица изготвуваат записник и го доставуваат до субјектот предмет на контролата (друштвото за управување со инвестициски фондови, депозитарната банка или другите субјекти поврзани со нивното работење).

Друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови, депозитарните банки или другите субјекти поврзани со нивното работење, кои биле предмет на контрола, имаат право на приговор на записникот во рок од осум дена од денот на приемот на записникот.

Член 11

Под неправилности во смисла на овој правилник се подразбираат состојби и активности на друштвата за управување со инвестициски фондови, инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови што можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на нивното работење, остварувањето и заштитата на правата на инвеститорите, односно стабилноста и сигурноста на пазарот на капитал.

Член 12

Во случај на утврдување на неправилности при работењето, трошоците за извршената контрола паѓаат на товар на друштвото за управување со инвестициски фондови, односно депозитарната банка доколку Комисијата ја продолжи постапката и по конечноста на записникот од контролата.

Член 13

Комисијата спроведува следење и надзор заради утврдување дали друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови го прекршиле Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти донесени врз основа на истиот.

Следењето и надзорот, по правило го вршат овластени лица вработени во Секторот за контрола на пазарот на капитал на Комисијата (во понатамошниот текст: овластени лица).

Овластените лица го вршат следењето и надзорот преку секојдневно следење на настаните при тргување со хартии од вредност на системот за тргување на берзата во кои учесници се фондовите, преку обработка и анализа на дневните, неделните и месечните извештаи на депозитарните банки и затворените фондови и годишните ревидирани финансиски извештаи на овластените учесници на пазарот за хартии од вредност, следење на одржување на нето вредноста на отворените фондови и пречекорувањата на вложувањата и нивно отстранување.

Член 14

Комисијата врши следење и надзор преку увид во периодичните (дневни, неделни и месечни извештаи) и годишните извештаи за работа, како и преку увид во деловните книги и друга документација на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови.

Член 15

Комисијата при следењето и вршење на надзорот врши одделен увид во документацијата поврзана со:

- законитоста на активностите поврзани со тргувањето со хартии од вредност;
- примената на законите и други прописи кои се однесуваат на работењето со хартии од вредност од страна на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови;
- контролата на финансиската состојба на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови и
- условите и начинот на работа на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови.

Член 16

Доколку при следењето и надзорот на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови, Комисијата утврди неправилности и прекршување на законските прописи и правила, овластените лица од Комисијата изготвуваат извештај.

Член 17

Комисијата може во текот на вршењето на надзорот да повика лица на разговор со цел на Комисијата да ѝ дадат усни информации, во форма на изјави или одговори.

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува на:

- а) директорите, вработените, членовите на управниот и надзорниот одбор или на одборот на директори на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови;
- б) сопственици на удели во отворениот фонд;
- в) акционери на друштвата за управување на инвестициските фондови, депозитарните банки и затворените фондови и
- г) други лица по барање на Комисијата.

Член 18

Комисијата во текот на вршењето на надзорот може да издаде налози на лица со кои ќе побара да достават примероци од утврдените документи до Комисијата и да обезбедат можност за контрола на оригиналните документи.

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува на:

- а) директорите, вработените, членовите на управниот и надзорниот одбор или на одборот на директори на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови;
- б) сопственици на удели во отворениот фонд;
- в) акционери на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и затворените фондови и
- г) други лица по барање на Комисијата.

Член 19

Врз основа на добиените сознанија при следењето и надзорот, овластени лица од Комисијата врз основа на Решение од Претседателот на Комисијата можат да извршат посредна и непосредна контрола на работењето на друштвата за управување со инвестициски фондови, депозитарните банки и инвестициските фондови, согласно овој правилник.

Преодни и завршни одредби**Член 20**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на вршење контрола на работењето на инвестиционите фондови, друштвата за управување со инвестиционите фондови и депозитните банки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2000).

Бр.01-2400/1 Комисија за хартии од вредност
26 август 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Најева-Кавракова, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
2220.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Дебар - Општина Дебар.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Дебар, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-14877/1
17 септември 2009 година Директор,
Скопје **Љупчо Георгиевски, с.р.**

2221.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Дебар 3 - Општина Дебар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Дебар 3, востановен според Законот за премејер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-14878/1
17 септември 2009 година Директор,
Скопје **Љупчо Георгиевски, с.р.**

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА****2222.**

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 15.09.2009 година, донесе

**ПРАВЛИНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009 и 73/2009) во членот 5 став 2, алинеја 1 по зборот „родени“ се додаваат зборовите: „не постар од шест месеци.“

Член 2

Во членот 5 став 3 алинеите 1 и 4 се бришат, во алинејата 2 по зборот „родени“ се додаваат зборовите: „не постар од шест месеци“ и во алинејата 5 по зборовите: „лична карта“ се додаваат зборовите: „во копија“

Алинеите 2, 3, 5 и 6 стануваат алинеја 1, 2, 3 и 4.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-18600/3
15 септември 2009 година Управен одбор
Скопје Претседател,
д-р Беким Сали, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



400,00

НОВО!

**ЛЕКСИКОН
НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ**

П О Р А Ч К А Б Р. 116

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Лексикон на поими во јавните набавки во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



**Бранислав Симоновиќ
Методија Ангелески
Душко Стојановски**

НОВО!

**КРИМИНАЛИСТИЧКА
ТЕХНИКА**

1000,00

П О Р А Ч К А Б Р. 116

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Криминалистичка техника во
_____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс
број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____




www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009116